



Great Wall
ALL NEW

POER



ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Должина	mm	5665
Ширина	mm	1883
Висина	mm	1882
Растојание меѓу оските	mm	3470
Клиранс	mm	210
Пристапен агол	°	25/25
Радиус на вртење	mm	13,5
Број на врати	count	4
Број на седишта	count	5
Мерки на т.простор	mm	1760x1520x540
Тежина на возило	type	2045
Максимална дозволена носивост	gr/km	3095
Носивост	kg	1050

ОПРЕМЕНОСТ

МОТОР	МЕНУВАЧ	ПОГОН
Капацитет на мотор	Максимална моќност	Максимален вртежен момент
Забрзување 0-100 kph	Максимална брзина	Потрошувачка на гориво-комбинирано
Гориво	Емисија на гасови EURO 6	Резервоар

COMMERCIAL

2.0Turbo	6MT	4WD
1967	190HP / 140 Kw 4000-	360 / 1800-3600
12	170	10,5
бензин	291	70

Стандардна опрема

COMMERCIAL

ПОГОН

Borg Warner ТОД Интелигентен 4x4 погон	●
Електронска контрола на преносниот систем	●
Преносен систем со брзи и бавни бзини	●

БЕЗБЕДНОСТ

ABS+EBD+TCS+RMI+ESC, предни диск сопирачки	●
ESP систем за електронска стабилност	●
BAS - Помош при сопирање	●
HAC/HDC – Асистенции за спуштање по надолнинаа и за стартување на нагорнина	●
TPMS систем за надгледување на притисокот на пневматиците	●
ESS - автоматско активирање на светлата за итни случаи во случај на ненадејно запирање	●
Воздушни перничкиња за возач и совозач	●
ESS - автоматско активирање на светлата за итни случаи при ненадеен настан	●
Електронски имобилајзер	●
Челични потпори во вратите / Челична шасија / Енерго-апсорбирачки браници напред и одзади	●/●/●
Висински прилагодливи појаси во три точки на четири седишта	●
Предупредувачки сигнали за заборавени светла и клуч на брава	●
Предупредувачки сигнали за отворени врати и неврзани појаси	●
Автоматско заклучување на врати 15 км/ч /заклучување на задни врати за деца	●/●
ISOFIX - систем за прицврстување на детско седиште	●

Прекин на протоколот на гориво во случај на несреќа

•

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Клима уред со филтер за полен	•
Серво-хидроуличен управувач	•
Хоризонтално и вертикално подесување на волан	•
Хидраулична рачна сопирачка	•
Задни паркинг сензори	•
PDC + CTA - систем за контрола на растојание при паркирање наназад	•
Предупредување за вкрстен сообраќај	•
Темпомат со команди на управувачот	•
Централна брава со далечински управувач	•
Електрично подигнување на предни и задни стакла	•
Загревани електрично прилагодливи странични ретровизори со рачно преклопување и индикатори	•
Загреана шофершајбна	•
Греачи на задни стакла	•
Заштитна пластика во товарен простор	•
Резервна гума со целосна големина со челичен бандаж	•

АУДИО И МУЛТИМЕДИЈА

Радио со USB	•
Аудио систем со 4 звучници	•
Bluetooth hands free опција за поврзување на телефон со копчиња на управувачот	•
Мултифункционален волан со контрола на аудио систем, темпомат, Bluetooth	•

ЕНТЕРИЕР

Полиуретански волан	•
Тапаџир на вратите во кожа	•
Текстилни седишта	•
Греење на предните седишта	•
Рачно прилагодување на возачкото седиште во 6 позиции	•
Рачно прилагодување на совозачкото седиште во 4 позиции	•
Централен потпирач за рака помеѓу предните седишта	•
Борд компјутер со контрола од воланот	•
Светлосно прилагодување на контролна табла	•
Дополнително 12V напојување во централната конзола	•
Прилагодување на потпирачи за глава на сите седишта	•

НАДВОРЕШНОСТ

Халогени предни светла	•
Дневни светла	•
Електрично подесување на предните светла по висина	•
Предни и задни браници во боја на каросерија	•
17-инчни алуминиумски тркала	•
Специјална антикорозивна обвивка на каросеријата	•
Цена за PREMIUM со ДДВ во Евра	34.000,- €
Цена за PREMIUM со ДДВ во Денари	2.108.000,00

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПЦИИ

	Цена во ЕУР	Цена во Денари
Металик боја	700,-€	43.400,00
Блокада на заден диференцијал	1.500,-€	93.000,00
Плински уред	1.200,-€	74.400,00
Hardtop - поклопец над товарен дел	2.500,-€	155.000,00

ИЗБОР НА БОИ

BLUE



BLACK



BROWN



SILVER



WHITE



GREY



*Можност за повраток на 18% ДДВ за правни лица

*Толту Моторс доел Скопје го задржува правото за промена на цените и спецификациите на моделот без претходна најава.

Толту Моторс доел Скопје ул.Скупи бр.1, 1000 Скопје, Телефон +389 2 2655-655, +389 2 2654-654 e-mail: prodazba@greatwall.com.mk